

**БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
ЗА НАБАВКА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) ЗА
СЛУЖБЕНИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ПЕРИОД ОД ЕДНА (1) ГОДИНА**

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Март 2011 година

Инструкции за понудувачите

1. Предмет на договорот за јавна набавка

Предмет на договорот за јавна набавка е набавка на дизел гориво (ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)) за службените моторни возила на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа поедноставена тендерска документација.

2. Начин на испорака на стоките

Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го испорача на барање на Договорниот орган на бензинските пумпи на територијата на Република Македонија, во службените моторни возила на Договорниот орган, во временски период од 00 – 24,00 часот.

3. Разлики во цена (корекција на цени)

Цената на предметот на набавката ќе се определува согласно одлуките за определување највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија важечка на денот на точењето на горивото и договорениот попуст од страна на Носителот на набавката.

4. Рок на испорака на стоките

Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го испорачува sukcesивно на барање на Договорниот орган во службените возила на Договорниот орган на бензинските пумпи на територијата на Република Македонија во временски период од 00-24,00 часот секој работен ден, како и во неработни денови (викенд, државен и верски празник, прогласени за неработни денови).

5. Начин на плаќање

Начин на плаќање е со безготовински картички, а во рок од 15 дена од денот на приемот на фактурата за извршените безготовински плаќања во архивата на Договорниот орган. Авансно плаќање не е дозволено.

Заедно со доставената фактура, Носителот на набавката доставува:

- месечен извештај за испорачаното гориво за секое возило одделно со следните податоци: регистерски број на возилото, тип на гориво, количина, вкупна вредност и
- сметка за секое полнење на гориво со податок за состојба на километражата на возилото потпишана од Носителот на картичката и работник од бензиската станица каде е точено горивото, и други податоци согласно техничките можности на економскиот оператор.

6. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

6.1. За да учествува во постапката за доделување на договор, понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

6.2. За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да има на располагање документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или

правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, кој го доставува заедно со понудата во оригинал или копија заверена од понудувачот.

7. Изготвување и поднесување на понудите

7.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација. Понудата мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во прилог на оваа тендерска документација. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува одговорното лице на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

7.2. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Модел на договор (Прилог 1);
- Образец на понуда (Прилог 2);
- Доказ за регистрирана дејност;
- Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија;
- Потврди (сертификати) или уверенија издадени од надлежни органи за контрола на квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производот што јасно било утврдено со упатувањата кон спецификите и стандардите;
- Изјава на Носителот на набавката за Мрежа на распространетост на бензиски пумпи на територија на Град Скопје и на територија на Република Македонија, со приложена мапа.

7.3. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

7.4. Запечатување на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во запечатен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во запечатен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку сите плика не се запечатени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата.

7.5. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поедиечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

8. Критериуми за доделување на договорот

Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка на дизел горивото е најниска цена, односно:

- Цена: 100 бода.

9. Известување на понудувачите

Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за јавна набавка, а во прилог на известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката.

10. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Дирекцијата за заштита на личните податоци располага со три (3) возила и има потреба од sukcesивна набавка на дизел гориво Еуродизел БС (Д-Е V).

Квалитетот на горивата мора да се во согласност Правилникот за квалитет на течни горива („Службен весник на Република Македонија бр.88/07.....81/09) со македонските стандарди за соодветниот тип на гориво што е предмет на набавка, за што понудувачот мора да достави потврди (сертификати) или уверенија издадени од надлежни органи за контрола на квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производот што јасно било утврдено со упатувањата кон спецификите и стандардите

Понудувачот мора да поседува електронски систем за евиденција и плаќање безготовински со електронски картички.

- Безготовинска картичка за секое возило, со можност за зголемување-намалување на бројот на возилата, без вредносно ограничување по картичка;
- Картичките се издаваат посебно на барање на Договорниот орган со следниве податоци: вид на возило, регистарски број на возило, список на лица кои смеат да ја користат картичката;
- Барањето се смета за валидно ако е поднесено од законскиот потписник (директор) или од него овластено лице со приложено овластување;
- Плаќањето ќе се извршува на крајот на месецот по приемот на фактурата во рок од 15 дена со прилог месечен извештај за испорачано гориво.

Понудувачот треба да достави и мапа на распространетост на бензиски пумпи на територија на Град Скопје и на територија на Република Македонија.

ДОГОВОР
за јавна набавка на дизел гориво (ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)) за
службените моторни возила на Дирекцијата за заштита на личните
податоци за период од една (1) година

Склучен во Скопје на ____ . ____ . 2011 година

Договорни страни:

1. **ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ**, ул. Самоилова бр.10, 1000 Скопје, застапувана од директорот Димитар Георгиевски (во натамошниот текст: Договорен орган) и
2. _____, застапуван од _____ (во натамошниот текст: Носител на набавката)
ул. _____
ЕДБ МК _____
сметка _____

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е набавка на дизел гориво (ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)) за службените моторни возила на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година.

Член 2

Видот и карактеристиките на предметот на овој договор се одредени во Поканата за поднесување на понуда бр. _____ од _____ година, врз основа на која е поднесена и Понуда до Договорниот орган бр. _____ од _____ година.

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Цената на предметот на набавката ќе се определува согласно одлуките за определување највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија важечка на денот на точење на горивото и договорениот попуст од _____ проценти.

Вкупната вредност на овој договор нема да надмине _____ денари со вклучен со вклучен данок на додадена вредност.

III. ВРЕМЕТРАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Договорот се склучува на определено време за период од една (1) година од денот на склучувањето на овој договор.

Договорот се смета за реализиран по истекот на периодот од ставот 1 на овој член или по достигнување на максималната вкупна вредност од член 3 став 2 на овој договор.

IV. ДИНАМИКА, НАЧИН И МЕСТО НА ИСПОРАКА

Член 5

Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го испорачува sukcesивно на барање на Договорниот орган во службените возила на Договорниот орган на бензинските пумпи на територијата на Република Македонија во временски период од 00-24,00 часот секој работен ден, како и во неработни денови (викенд, државен и верски празник, прогласени за неработни денови).

V. ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРАТА

Член 6

Носителот на набавката е должен во фактурата да ги наведе количините на испорачаните производи.

Член 7

При изготвување на фактурата, Носителот на набавката е должен да ги наведе особено и следните елементи:

- Назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број;
- Број и датум на Договорот;
- Количина, поединечна и вкупна вредност на испорачаните производи;
- Вкупна цена на фактурата;
- Пресметка на ДДВ;
- Валута на плаќање.

Заедно со доставената фактура, Носителот на набавката е должен да достави:

- месечен извештај за испорачаното гориво за секое возило одделно со следните податоци: регистерски број на возилото, тип на гориво, количина, вкупна вредност и
- сметка за секое полнење на гориво со податок за состојба на километражата на возилото потпишана од Носителот на картичката и работник од бензиската станица каде е точено горивото, и други податоци согласно техничките можности на Носителот на набавката.

VI. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 8

Начин на плаќање е со безготовнински картички, а во рок од 15 дена од денот на приемот на фактурата за извршените безготовнински плаќања во архивата на Договорниот орган.

Авансно плаќање не е дозволено.

VII. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 9

Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го испорачува sukcesивно на барање на Договорниот орган во службените возила на Договорниот орган на бензинските пумпи на територијата на Република Македонија во временски период од 00-24,00 часот секој работен ден, како и во неработни денови (викенд, државен и верски празник, прогласени за неработни денови).

Носителот на набавката е должен за целото времетраење на договорот да испорачува дизел гориво (ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)) со квалитет според приложените сертификати/потврди за квалитет во Понудата бр. ____ од ____ година.

VIII. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 10

Договорниот орган е должен да ја плати вредноста на испорачаните производи во рок од 15 дена од денот на доставување на факурата од страна на Носителот на набавката, пополнета на начин утврден со овој договор.

Член 11

Договорниот орган е должен да ги изврши сите потребни дејствија за да биде возможно испорачувањето на предметот на договорот.

IX. ИЗДАВАЊЕ НА КАРТИЧКИ ЗА БЕЗГОТОВИНСКО ПЛАЌАЊЕ

Член 12

Носителот на набавката е должен да издаде картички за безготовинско плаќање (во натамошниот текст: картички), за секое возило со можност за зголемување-намалување на бројот на возилата, без вредносно ограничување по картичка.

Картичките се издаваат посебно на барање на Договорниот орган со следниве податоци: вид на возило, регистарски број на возило, список на лица кои смеат да ја користат картичката.

Барањето се смета за валидно ако е поднесено од законскиот потписник (директор) или од него овластено лице со приложено овластување

Трошоците за изработката на картичките се на товар на Носителот на набавката.

Картичката е сопственост на Носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува дека картичките ќе ги чува уредно, на безбедно место и ќе постапува со истите внимателно за да спречи нивни злоупотреби, уништување и кражба.

Член 13

Во случај на уништување, губење или кражба на картичките, Договорниот орган е должен веднаш да го пријави случајот на Носителот на набавката во писмена форма.

Член 14

Откако ќе добие пријава за случај на уништување, губење или кражба на картичките од Договорниот орган, Носителот на набавката е должен веднаш да ги блокира картичките со цел да се спречи нивна злоупотреба. Во случај на задоцнето пријавување од Договорниот орган, за настанатата злоупотреба на картичките Договорниот орган е должен да ги подмири сите трансакции евидентирани на картичките.

Член 15

Во случај изгубените или украдените картички да бидат пронајдени, Договорниот орган го известува Носителот на набавката во писмена форма и воено наведува дали картичките да се деблокираат за понатамошна употреба или се враќаат на Носителот на набавката.

Во случај на уништување, губење или кражба на картичките Договорниот орган има право да побара нова од Носителот на набавката без надомест.

Сите рекламации поврзани со користење на картичките се пријавуваат во писмена форма и по истите Нсителот на набавката е должен да спроведува дејствија за нивно отстранување.

X. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 16

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, ќе се применуваат важечките прописи на Република Македонија.

XI. ВИША СИЛА

Член 17

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на одредбите од овој договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

XII. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 18

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање. Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 дена, спорот ќе го решава надлежниот суд во Скопје.

XIII. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 19

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а има право и на надомест на штета.

Член 20

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата страна ќе и остави примерен дополнителен рок од три (3) дена за исполнување на обврската.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполнила својата обврска ниту во дополнителниот рок, другата договорна страна, може да го раскине договорот.

Член 21

Договорниот орган може да го раскине договорот и без да му остави на Носителот на набавката дополнителен рок за исполнување, ако од неговото однесување произлегува дека тој нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено и во согласност со Законот за јавните набавки.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Анекс на овој договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 23

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 24

Овој договор е составен од четири (4) примероци, од кои секоја страна задржува по два (2) примерока.

Овој договор влегува во сила со денот на неговото склучување.

Носител на набавка,

Договорен орган,

Прилог 2 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на поканата за поднесување на понуди
за доделување на договор за јавна набавка на

[се внесува бројот на поканата]
[се внесува предметот на договорот за јавна набавка како што е наведен во поканата] во постапка со барање за прибирање на понуди, и на поедноставената тендерска документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

– Адреса: _____

– Телефон: _____

– Факс: _____

– Е-пошта: _____

– Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____

Дел II – Финансиска понуда

II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве стоки:

Ред. бр.	ОПИС	Единица	Количина	Попуст во проценти ¹
1	2	3	4	5

II.2. Според тоа, вкупниот попуст на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци, без ДДВ, изнесува: _____ [со бројки]

(_____) [со букви] проценти.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ [со бројки]

(_____) [со букви] проценти.

¹ Попуст на највисоките малопродажни цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија важечка за денот на точење на горивото

II.3. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во поедноставената тендерска документација.

II.4. Нашата понуда важи за периодот утврден во поедноставената тендерска документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во поедноставената тендерска документација.

II.5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во поедноставената тендерска документација и приложениот предлог договор.

II.6 Заедно со финансиската понуда доставуваме и:

- Модел на договор (Прилог 1);
- Образец на понуда (Прилог 2);
- Доказ за регистрирана дејност;
- Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија;
- Потврди (сертификати) или уверенија издадени од надлежни органи за контрола на квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производот што јасно било утврдено со упатувањата кон спецификите и стандардите;
- Изјава на Носителот на набавката за Мрежа на распространетост на бензиски пумпи на територија на Град Скопје и на територија на Република Македонија, со приложена мапа.

Место и датум,

Одговорно лице,

(потпис и печат)